

## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Излегува по потреба Среда 30.12.2020 год.

Бр. 13/2020

конт.тел 046-784-640; faks 046-784-641;

e-mail [contact@vevcani.gov.mk](mailto:contact@vevcani.gov.mk) < [www.vevcani.gov.mk](http://www.vevcani.gov.mk)

Ред. број.....стр.	7.ОДЛУКА
1. Квартален извештај за 3 квартал 2020 година.....3	за усвојување на Програма за изградба и одржување на јавното осветлување на територијата на општина Вевчани за 2021 година.....26
2.О Д Л У К А за усвојување на Програмата за зимско одржување на улици и патишта во општина Вевчани за сезона 2020/2021 година.....25	8.О Д Л У К А за усвојување на Програма за изработка и донесување на урбанистички планови на територијата на општина Вевчани за 2021 година.....27
3.ОДЛУКА за усвојување на Годишна програма за 2021 за спроведување на планот за управување со Споменик на природата „Вевчански извори“.....25	9.О Д Л У К А за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДДГ „Планински цвет“ – Вевчани за учебната година 2020/2021 година.....27
4.ОДЛУКА за усвојување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија, на подрачјето на Општина Вевчани за 2021 година.....25	10.О Д Л У К А за усвојување на годишен извештај за работа на ЈОУДДГ „Планински цвет“ Вевчани за учебната 2019/2020 година.....27
5.О Д Л У К А за усвојување на Програма за комунално уредување на територијата на општина Вевчани за 2021 година.....26	11.О Д Л У К А за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Општинска јавна установа за деца – Детска градинка „Планински цвет“ Вевчани.....28
6.ОДЛУКА за усвојување на Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Вевчани за 2021 година.....26	12.О Д Л У К А за давање согласност за усвојување на тримесечниот финансиски извештај на јавното претпријатие “Еремја” Вевчани за период од 01.07.2020

година до 30.09.2020 година.....	28	20. Програма за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Вевчани, за сезона 2020/2021 година.....	51
<b>13.ОДЛУКА</b> за утврдување на благајнички максимум за 2021 година.....	28	21.Годишна програма за 2021 за спроведување на планот за управување со Споменик на природата „Вевчански извори“, Општина Вевчани.....	57
<b>14.ОДЛУКА</b> за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2021 година.....	29	22.Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Вевчани за 2021 година .....	70
<b>15.О Д Л У К А</b> За проширување на средства во Буџетот на Општина Вевчани за 2020 година.....	29	23.Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на територијата на Општина Вевчани за 2021 година.....	81
<b>16.ОДЛУКА</b> за усвојување на квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Вевчани за 3 квартал 2020 год (образец К1), квартален извештај за доспеани ненамирени обврски за 3 квартал 2020 година (образец К2) и Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините за 3 квартал 2020 год. (образец К3).....	29	24.РЕШЕНИЕ за избор на директор на ЈП“Еремја“Вевчани.....	82
<b>17.Програма</b> за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Вевчани за 2021 година.....	30	25.Р Е Ш Е Н И Е за разрешување на ВД директор на ЈП“Еремја“Вевчани.....	83
<b>18.Програма</b> за комунално уредување на територијата на Општина Вевчани за 2021 година.....	38	26.Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување на етставник од Општина Вевчани за член во Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани.....	84
<b>19. Програма</b> за изработка и донесување на Урбанистички Планови на територијата на Општина Вевчани за 2021 година.....	44	Издавач: СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ Компјутерска обработка: СТРУЧНА СЛУЖБА НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ	

Образец К1

**Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ВЕВЧАНИ за извештајниот период(кумулятивно) за квартал од 01.01.2020 година до 30.09.2020 година**

Општина : ВЕВЧАНИ

Извештаен период: од 01.01.2020 година до 30.09.2020 година

Датум на поднесување на извештајот: 19.10.2020

Приходи - квартал 3	Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година			
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2020 година	%

<u>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС</u>														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	24215000	11543274	22950000	16784375	815000	118427	6148000	1602000	0	0	54128000	30048076	24079924	55,5
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	15713000	7783833	22880000	15491954	745000	108459	2620000	1494000	0	0	41958000	24878246	17079754	59,2
<u>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</u>														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4041000	113778	0	0	0	0	0	0	0	0	4041000	113778	3927222	2,82
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12543000	3873219	70000	8740	70000	0	3528000	0	0	0	16211000	3881959	12329041	23,9

71		Даночни приходи	6620000	2874198	0	0	0	0	0	0	0	6620000	2874198	3745802	43,4
	71	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	340000	280640	0	0	0	0	0	0	0	340000	280640	59360	82,5







## Образложение

			Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачк и активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2020 година	%
<b>ПРОГРАМА В1 - В1. детска гадинка</b>																
<i>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА В1 - В1. детска гадинка</i>																
40		Плати и надоместоци	0	0	367879 2	2600245	0	0	0	0	0	0	3678792	2600245	1078547	70,68
	40 1	ОСНОВНИ ПЛАТИ	0	0	266710 8	1873302	0	0	0	0	0	0	2667108	1873302	793806	70,24
	40 2	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	0	0	101168 4	726943	0	0	0	0	0	0	1011684	726943	284741	71,85
42		Стоки и услуги	0	0	986208	254876	480000	91477	0	0	0	0	1466208	346353	1119855	23,62
	42 0	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	5000	790	0	0	0	0	0	0	5000	790	4210	15,8
	42 1	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	414000	83048	0	0	0	0	0	0	414000	83048	330952	20,06
	42 3	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	0	0	150000	38016	442000	91440	0	0	0	0	592000	129456	462544	21,87
	42 4	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	106000	16820	3000	0	0	0	0	0	109000	16820	92180	15,43
	42 5	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	148000	44510	0	0	0	0	0	0	148000	44510	103490	30,07
	42 6	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	163208	71692	35000	37	0	0	0	0	198208	71729	126479	36,19
<i>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА В1 - В1. детска гадинка</i>																



		<b>РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Г1 - ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>														
42		Стоки и услуги	100000	19031	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	19031	80969	19,03
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	100000	19031	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	19031	80969	19,03

## Образложение

ПРОГРАМА Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот	Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година					
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2020 година	%		
		<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот</b>														
42		Стоки и услуги	0	0	0	0	0	0	220000	72000	0	0	220000	72000	148000	32,73
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	180000	72000	0	0	180000	72000	108000	40
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	40000	0	40000	0
46		Субвенции и трансвери	303000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	303000	180000	123000	59,41
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	303000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	303000	180000	123000	59,41

## Образложение





КРЕДИТОРИ																
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	727000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727000	0	727000	0

## Образложение

ПРОГРАМА ЕА - ЕА. Капитални трошоци на општината		Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2020 година	%
<i>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЕА - ЕА. Капитални трошоци на општината</i>															
48	Капитални расходи	688000	83219	0	0	0	0	3528000	0	0	0	4216000	83219	4132781	1,97
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	228000	83219	0	0	0	0	258000	0	0	0	486000	83219	402781	17,12
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	410000	0	0	0	0	0	3270000	0	0	0	3680000	0	3680000	0
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000	0

## Образложение

ПРОГРАМА Ј3 - Ј3.Јавно осветлување		Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2020 година	%

		<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЈЗ - ЈЗ.Јавно осветлување</b>														
42		Стоки и услуги	862000	269210	0	0	0	0	0	0	0	0	862000	269210	592790	31,23
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	572000	109533	0	0	0	0	0	0	0	0	572000	109533	462467	19,15
	423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	250000	159677	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	159677	90323	63,87
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000	0

## Образложение

ПРОГРАМА Ј4 - Ј4.Јавна чистота	Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година			
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2020 година	%

		<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Ј4 - Ј4.Јавна чистота</b>														
42		Стоки и услуги	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000	0
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000	0

## Образложение

ПРОГРАМА Ј6 - Ј6.Одржување и заштита на локални патишта и улицы и регулирање на режимот на сообраќајот		Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година				
		План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализ ација за 3 кварта л	План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализа ција за 3 квартал	Останато за реализац ија до крај на 2020 година	%	
		<i>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Ј6 - Ј6.Одржување и заштита на локални патишта и улицы и регулирање на режимот на сообраќајот</i>														
42		Стоки и услуги	350000	90749	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	90749	259251	25,93
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	350000	90749	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	90749	259251	25,93

## Образложение

ПРОГРАМА ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта		Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година				
		План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализ ација за 3 кварта л	План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализа ција за 3 квартал	Останато за реализац ија до крај на 2020 година	%	
		<i>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта</i>														
48		Капитални расходи	5611000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5611000	0	5611000	0

482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	5611000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5611000	0	5611000	0
-----	------------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---------	---

## Образложение

ПРОГРАМА ЈИ - ЈИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година			
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2020 година	%

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЈИ - ЈИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

48	Капитални расходи	1844000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	1844000	50000	1794000	2,71
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	1844000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	1844000	50000	1794000	2,71

## Образложение

ПРОГРАМА ЈМ - ЈМ. Паркови и зеленило (капитални расходи)	Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година			
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2020 година	%

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЈМ - ЈМ.

		<i>Паркови и зеленило (капитални расходи)</i>														
48		Капитални расходи	4400000	3740000	0	0	0	0	0	0	0	0	4400000	3740000	660000	85
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	4400000	3740000	0	0	0	0	0	0	0	0	4400000	3740000	660000	85

<b>Образложение</b>
---------------------

ПРОГРАМА К4 - К4. Културни манифестации и творештво	Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година					
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2020 година	%		
<i>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА К4 - К4. Културни манифестации и творештво</i>																
42		Стоки и услуги	400000	200000	0	0	0	0	2400000	1422000	0	0	2800000	1622000	1178000	57,93
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0
	423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	0
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	365000	200000	0	0	0	0	2400000	1422000	0	0	2765000	1622000	1143000	58,66

<b>Образложение</b>
---------------------

ПРОГРАМА Л0 - Л0. Спорт и рекреација	Буџет за 2020 година	Наменска дотација за 2020 година	Самофинансирачки активности за 2020 година	Донации за 2020 година	Кредити за 2020 година	Вкупно за 2020 година
--------------------------------------	----------------------	----------------------------------	--	------------------------	------------------------	-----------------------

		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2020 година	%
	<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Л0 - Л0.Спорт и рекреација</b>														
46	Субвенции и трансвери	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0
	464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0

## Образложение

		Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2020 година	%
<b>ПРОГРАМА Н1 - Н1.Основно образование</b>															
	<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Н1 - Н1.Основно образование</b>														
40	Плати и надоместоци	0	0	15752500	11579621	0	0	0	0	0	0	15752500	11579621	4172879	73,51
	401 ОСНОВНИ ПЛАТИ	0	0	11420000	8343320	0	0	0	0	0	0	11420000	8343320	3076680	73,06
	402 ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	0	0	4332500	3236301	0	0	0	0	0	0	4332500	3236301	1096199	74,7
42	Стоки и услуги	0	0	2297500	1005612	265000	16982	0	0	0	0	2562500	1022594	1539906	39,91



42		Стоки и услуги	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	70000	0
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	70000	0

## Образложение

ПРОГРАМА Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање	Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година			
	План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализа ција за 3 квартал	Останато за реализац ија до крај на 2020 година	%

ТЕКОВНО  
ОПЕРАТИВНИ  
РАСХОДИ ЗА  
ПРОГРАМА Ф1 -  
Ф1.Урбанистичко  
планирање

42		Стоки и услуги	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000	0
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000	0

## Образложение

ПРОГРАМА Ц1 - родова еднаквост	Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година			
	План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализа ција за 3 квартал	План	Реализа ција за 3 квартал	Останато за реализац ија до крај на 2020	%

година

**ТЕКОВНО  
ОПЕРАТИВНИ  
РАСХОДИ ЗА  
ПРОГРАМА Ц1 -  
родова еднаквост**

42		Стоки и услуги	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0

Образложение

Лице за контакт

Овластено лице(печат и потпис):

Име и презиме и тел.број:

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина

**ВЕВЧАНИ**

:

Извештаен период :

01.01.2020

година

до

30.09.2020

година

од

( ден, месец, година)

( ден, месец, година)

+

Датум на поднесување на извештајот:

19.10.2020

( ден, месец, година)

Долг на општината

16

16

Ред	Ознак	Назив на	Заемодавач	Ориги	Износ	Камат	Рок на	Грејс	Износ на	Гаран	Период	Датум на отплата на	Датум на отплата на	Достасана обврска	Датум на	Платена обврска
-----	-------	----------	------------	-------	-------	-------	--------	-------	----------	-------	--------	---------------------	---------------------	-------------------	----------	-----------------



5																					
6																					
7																					

Забелешки:

Лице за контакт  
Име и презиме и телефонски број

\_\_\_\_\_

Овластен

\_\_\_\_\_

\* а)месечно; б)квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;  
\*\* Податоците се однесуваат на главнина на долгот

Општина: **ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**  
од **01.01.2020**  
Квартал: година до **30.09.2020** година  
**31.03.2020**  
година

Датум на поднесување  
на извештајот:

**19.10.2020** (ден, месец, година)

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	71.515	42.500		<b>2.422.291</b>	<b>2.422.291</b>	<b>2.536.306</b>
февруари	31.317	7.257		<b>1.807.831</b>	<b>1.807.831</b>	<b>1.846.405</b>
март	13.924	4.200		<b>1.387.914</b>	<b>1.387.914</b>	<b>1.406.038</b>
април	65.207	31.256		<b>2.100.502</b>	<b>2.100.502</b>	<b>2.196.965</b>
мај	25.300	6.754		<b>1.802.356</b>	<b>1.802.356</b>	<b>1.834.410</b>
јуни	11.500	5.200		<b>1.240.838</b>	<b>1.240.838</b>	<b>1.257.538</b>
јули	37.809	37.452		<b>2.569.526</b>	<b>2.569.526</b>	<b>2.356.897</b>
август	32.565	56.952		<b>2.361.456</b>	<b>2.361.456</b>	<b>2.569.421</b>
септември	150.236	156.321		<b>1.902.136</b>	<b>1.902.136</b>	<b>2.208.693</b>
октомври						
ноември						
декември						

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	29.692
402	
403	
404	296.226
411	
412	
413	
414	
420	880
421	
423	
424	24.000
425	73.423
426	300.015
427	
451	
452	
453	
461	

Образложение:

462	
463	
464	262.608
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	586.276
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	635.573
<b>Тотал</b>	<b>2.208.693</b>

Овластено лице (печат и потпис):

Лице за контакт  
Име и презиме и тел.број:

05-832/1

20.10.2020 год.











(образец К2) и Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините за 3 квартал 2020 год. (образец К3)

#### Член 1

Со оваа одлука се врши усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Вевчани за 3 квартал 2020 год. „Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски за 3 квартал 2020 година и Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините за 3 квартал 2020 год.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила на денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Вевчани.

**Бр. 08-25/26**

**22.12.2020 год.**

### СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

**Претседател,**


**Душко Ѓурчески**

### ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

*Одделение за урбанизам, комунални работи,  
заштита на животната средина и ЛЕР*

## ПРОГРАМА

**за изградба, реконструкција, одржување  
и заштита на локални патишта и улици  
на територијата на Општина Вевчани за  
2021 година**



**Предлагач : Градоначалник,  
Сашо Јанкоски**

**Изработувач: Одделение за урбанизам,  
комунални работи, заштита на животната  
средина и ЛЕР**

**Советник за урбанистичко планирање,  
Љупчо Мукоски, д-р  
Декември, 2020**

Врз основа на член 14 став 8 Законот за јавни патишта („Сл. весник на РМ., бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 166/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15 и 31/16), член 36 став 1.15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02) и Статутот на Општина Вевчани, на предлог на Градоначалникот, Советот на Општина Вевчани на седницата одржана на ден 22.12. 2020 година, усвои:

## ПРОГРАМА

**за изградба, реконструкција, одржување и заштита на  
локални патишта и улици на територијата на  
Општина Вевчани за 2021 година**

### ВОВЕД

Со оваа годишна програма се предлагаат за изградба, реконструкција, заштита и одржување на одредени патни правци, локални улици и патишта во текот на 2021 година со што значително ќе се подобри состојбата и квалитетот на сообраќајниците, а со тоа комуникацијата и безбедноста на корисниците на овие инфраструктурни градби.

Со оваа Програма опфатени се основните карактеристики на патиштата и улиците:

- Име (локација), должина и постоечка состојба,
- Состојба со проектно-техничката документација,
- Вид и обем на предвидените работи,
- Изворни средства (финансиска конструкција),
- Планирана динамика за реализација на активностите,

како и:

- Одржување на патиштата и улиците во Општина Вевчани,
- Динамика на извршување на Програмата и
- Преодни и завршни одредби

Имајќи ја во предвид финансиската состојба и состојбата на патиштата во општината, работите се предвидуваат да се реализираат етапно со учество на Општина Вевчани (буџет), Министерството за транспорт и врски, Проектната единица во рамките на истото министерство преку која веќе се обезбедени средства за изградба и реконструкција на локални патишта во вредност од **541.313,00 ЕУР**, Јавното претпријатие за државни патишта, Агенцијата за рурален развој, Бирото за развој, Центарот за развој на Југозападниот плански регион, надворешни фондови и донации, како и други извори на финансирање.

Програмата, исто така ги опфаќа и пренесените обврски од минатата година кои биле планирани или започнале со реализација, но кој од разни причини не се реализирани, односно не се завршени.

Како додаток на оваа програма приложена е прегледна карта со обележани планирани патишта и улици за изградба и реконструкција за 2020 година.

## **А) ПРИОРИТЕТНИ ПАТНИ ПРАВЦИ ( локација, вид на работи, должина)**

Во наредната 2021 година како и изминатите години, приоритет за изградба, реконструкција, одржување и заштита им се дава на следните патни правци и улици:

## **РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА, ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, МАГИСТРАЛНИ, СЕРВИСНИ, ПРИСТАПНИ И ПЕШАЧКИ УЛИЦИ**

### **1. РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА**

#### **1.1. "Главен Пат Р2240 - мв Смолеица (Заобиколица 2)" " ознака С1.**

Овој патен правец во должина од **2977 м**, урбанистички се предвидува како втора Заобиколица на Вевчани од која сообраќајно ќе се опслужуваат северните и северозападните делови на населбата, односно истата претставува сообраќајна врска на главниот пат со останатите пристапни улици и објекти во Вевчани како и продолжување на патот кон излетничките места Јанков камен и викенд населбата Горна Белица.

За истата нема изработено техничка документација на ниво на Основен проект со ревизија и Ажурирана геодетска подлога со нумерички податоци.

### **2. ЛОКАЛНИ ПАТИШТА**

Локалните патни правци преставуваат претежно постоечки патишта вон урбаниот опфат на Вевчани или патишта кои видат до земјоделско земјиште.

За истите се планира пробивање, поравнување и уредување со тампонирање со локален материјал, а дел и асфалтирање. За 2021 година се планираат следните локални патишта:

#### **2.1. Насипување, поравнување и тампонирање со локален материјал на патен правец Варвара - Св. Димитрија - Вердани, Л=510 м.**

#### **2.2. Насипување, поравнување и тампонирање и асфалтирање на патен правец до излетничко место**

"Јанков Камен", Л=1020 м. (Изработена техничка документација со ревизија). Вкупна сума на чинење е 12,233.402,20 ден со пресметан ДДВ

2.3. Чистење, насипување, поравнување и тампонирање со локален материјал на патен правец "Зодишта - Цервени Брегој", пристапен пат до земјоделско земјиште Л=1000 м.

2.4 Извршено пробивање и проширување. Останува уште поравнување и тампонирање со локален материјал на патен правец "Пелвец - Стредорци", пристапен пат до земјоделско земјиште Л=550 м.

2.5 Насипување, поравнување и тампонирање и асфалтирање на улица "Средни Пот", пристапен пат до земјоделско земјиште Л=500 м. (Изработена е проектна документација основен проект со ревизија преку проектната единица МСИП за патишта до 3 мк). Вкупна сума за изведба на овој пат е 13.945.083,18 ден со пресметан ДДВ.

2.6 Насипување, поравнување, тампонирање и асфалтирање на патен правец "Вердани", пристапен пат до земјоделско земјиште Л=800 м. (Изработена е проектна документација основен проект со ревизија преку проектната единица МСИП за патишта до 3 мк). Вкупна сума за изведба на овој пат е 19.826.844,98 ден со пресметан ДДВ.

2.7 Пробивање, проширување, поравнување, тампонирање и асфалтирање на патен правец "Смолејца - Св. Спас" пристапен пат до туристички локалитет и манастир

Л=3100 м. (Се аплицира за изработка на проектна документација преку Центарот за развој на југозападниот плански регион.

### 3. ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ (сервисни, пристапни, пешачки)

#### 3.1 - Делница на Сервисна улица "Св Петка - Средни пот" ознака С4.

Овој правец во должина од **532,86 м**, како значајна артерија за поврзување и урбанизирање на северните делови на населбата со главниот пристапен пат, треба да се пробие, прошири и тампонира во прва фаза со претходно поставување на подземна инфраструктура - водоводна линија и електрична инсталација, како и регулирање на постоечките канали за наводнување.

Од страна на општината изработена е Ажурирана геодетска подлога, Проект за инфраструктура и комплетен Основен проект со извршена стручна ревизија. Реализирана е првата фаза 1 на овој пат во должина од 150 метри, за реализација на другите фази остануваат уште 382 метри.

За доизградба на овие фази од истиот проект ќе се аплицира до други институции до конечна реализација на проектот.

#### 3.2 - Сервисна улица "Главен Пат Р2240 - мв Смолејца (Заобиколница 2)" " ознака С1.

Овој патен правец во должина од **2977 м**, урбанистички се предвидува како втора Заобиколница на Вевчани од која сообраќајно ќе се опслужуваат северните и северозападните делови на населбата, односно истата претставува сообраќајна врска на главниот пат со останатите пристапни улици и објекти во Вевчани како и продолжување на патот кон излетничките места Јанков камен и викенд населбата Горна Белица.

За истата нема изработено техничка документација на ниво на Основен проект со ревизија и Ажурирана геодетска подлога со нумерички податоци.

#### 3.3 - Пристапна улица "Даскалој - РП Р2240 (Заобиколница 1)" Фаза 2







- За патниот правец - локална сервисна улица "Св. Петка - Средни пат" ознака С4, техничката документација на ниво на Инфраструктурен и Основен проект, вклучително и водење на подземната инфраструктура (водовод и електрика) и отворени канали за одводнување и наводнување е во фаза на изработка.

Претходно изработена е геодетска ажурирана подлога согласно законските прописи.

- За изградба на патните правци и улици под редните броеви 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, како и за реконструкција под реден број 4.1, 4.2, 4.6, и 4.7 изработен е основен проект со ревизија, а за 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 изработени се ажурирани геодетски подлоги од страна на Општина Вевчани.

- За останатите патни правци и улици потребно е да се изработат Ажурирани геодетски подлоги и Основен проект со ревизија, па потоа да се реализира планираниот проект, односно изградба или ренострукција на улицата.

### **В) ВИД И ОБЕМ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ АКТИВНОСТИ**

Видот и обемот на планираните активности претежно се распредени во две фази:

Прва фаза: Изработка на потребна техничка документација,

Втора фаза: Реализација на проектот - изградба на улицата или патот.

Делниците на улиците дадени се во прегледната карта со редни броеви.

Истите ќе се изработуваат етапно во зависност од изработената техничка документација и обезбедените финансиски средства.

- Локална улица "Св. Петка - Средни пат " ознака С4

Прва фаза:

- разрешување на имотно правните работи
- поставување на водоводна и електрична линија

Втора фаза:

- пробивање и проширувањена на трасата со планирање на теренот
- регулирање на канали за наводнување и поставување на пропусти
- тампонирање
- асфалтирање
- поставување на улично осветлување

- **Изградба и реконструкција на постоечки улици** (трасите и локациите на поединечните улици дадени се во прегледната карта со редни броеви)

Прва фаза:

- изработка на потребна техничка документација

Втора фаза:

- поставување на водоводна и канализациона линија
- пробивање и проширувањена на трасата со планирање на теренот
- регулирање на канали за наводнување и поставување на пропусти
- тампонирање
- асфалтирање или поставување камени плочи, бекатон

- **Изградба на помали улици (пристапни, пешачки)**

- регулација на канали (бразди и јазови) и испусти

- тампонирање со набивање и полагање на бетонски павер елементи, асфалтирање или поставување на камени плочи.

**Прегледна карта на планирани патишта и улици за изградба и реконструкција во 2020 година во Општина Вевчани**



аплицирани проекти и приливот на инвестиционите средства по разни основи.

### **Г) ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТНИТЕ ПРАВЦИ И УЛИЦИ**

Редовното одржување пред се однесува на главната пристапна сообраќајница до и во населбата почнувајќи од мв "Суво Поле" па се до влезот на Вевчани и истото е во надлежност на Македонија пат како крак на регионален пат Р2240 (К1-418), а делот од влезот на населбата до Вевчанските Извори ќе биде одржуван од страна на општината. Главните сообраќајници кои водат до Здравствен дом, гробишта и патниот правец до м.в. Смолејца, односно Бубаној како и другите поголеми и помали улици исто така ќе бидат одржувани од страна на општината.

- Редовно одржување на локалните патишта и улици ќе се врши преку крпење на ударни дупки, расчистување на страниците од грмушки и тревы, чистење на одводните канали (сливници), пропусти и сл.

- Зимско одржување на локалните патишта ќе се врши со чистење на снег и мраз од коловозот со ангажирање на механизација и посипување со сол и абразивни средства во случај на појава на мраз на коловозот.

- Хоризонталната и вертикална сигнализација ќе се одржува редовно со обележување на осовини на главните улици, пешачки премини, како и поставување на нови и замена на дотраените и оштетени сообраќајни знаци и патокази пред се на главните сообраќајни правци.

Одржувањето и заштитата на локалните патишта и улици ќе се практикува во текот на целата година.

### **Е). ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА**

Динамиката на извршувањето ќе зависи создадените правни, технички и просторни услови, како и од приливот на потребни средства по основ на

### **Г) ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА**

Во Програмата не е дадена финансиската конструкција, односно поединечното чинење на дел од наведените делници од причини што за дел од планираните патишта и улици нема техничка документација.

Финансиската конструкција за изведба на планираните патишта и улици во горенаведените проекти ќе произлезе од техничката документација што трба да се изработи и која содржи како составен дел предмер и пресметка со кој проектантски се определува неговата вредност.

За секој од проектите ќе се распише јавна набавка и ќе се одбере најповолниот понудувач од што ќе произлезе вистинската реална вредност на чинење на работите.

Реализацијата на овие проекти би била во зависност од средствата кои би се обезбедиле во текот на годината од разни извори, а приоритетот ќе биде запазен по редоследот што е наведен во Програмата.

### **Д) ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА**

Работите за изградба се планираат во текот на работната сезона во тековната 2021 год. во зависност од одобрените



2. Изградба на канализациона линии - помали неизградени краци во населбата преку средствата од ТАВ.
3. Изградба на канализациона линии - помали неизградени краци во населбата преку програмите на БРР.
4. Изградба и партерно уредување на паркот пред вТуристичкиот центар Вевчаниг
5. Партерно доуредување со хортикултурно обликување на зелените површини (втора фаза) и поставување (дополнување) на урбаната опрема и осветлување во рамките на училишниот комплекс.
6. Изградба на шеталиште од левата страна низводно на одредени делови на Вевчанска река.
7. Изградба и уредување на мали површини-плоштатки и пешачки зони низ населбата
8. Одржување на уличното осветлување во Општина Вевчани.(вклучено во посебна програма за изградба , реконструкција и одржување на јавното осветлување).
9. Изградба и опремување на детско игралиште со реквизити.
10. Партерно уредување на дворно место на детска градинка ЈОУДДГ “ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ” - Вевчани.
11. Адаптација и пренамена на просториите на објектот детска градинка ЈОУДДГ “ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ” - Вевчани.
12. Уредување на излетничкото место Јанков камен и опремување на детско игралиште со реквизити

## **Б - ПОСТОЕЧКА СОСТОЈБА НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЈЕКТИ**

### **1. Изградба на отворени спортски терени во рамки на училишниот комплекс.**

Во рамките на училишниот комплекс со урбанистичките планови како

дополнителна содржина планирана е изградба на отворени повеќенаменски спортски терени - ракомет и кошарка. Истите ќе бидат финансирани од програмите на Владата преку на Агенцијата за млади испорт и тоа:

- изработка на наменски проект (техничка документација) на избрана локација од страна на општината и

- реализација на проектот.

Обврските на општината да ги разреши имотно правните работи за земјиштето, односно обезбедување на локација се завршени.

### **2. Изградба на канализациони линии - помали неизградени краци низ населбата.**

Одредени објекти низ населбата суште не се приклучени на канализационот систем од оправдани причини, односно неизградена главна канализација во непосредна близина на објектите поради отежнати услови на теренот. За да се овозможи приклучување на истите потребна е изградба на помали канализациони линии низ населбата, како и нивно приклучување на постоечкиот канализационен систем.

Истите ќе се реализираат од останатите средства од ТАВ, преку Бирото за регионален развој како и од останатите средства од Европската банка од страна на Владата преку Министерството за транспорт и врски.

### **3. Изградба на канализациони линии - помали неизградени краци низ населбата.**

Одредени објекти низ населбата суште не се приклучени на канализационот систем од оправдани причини, односно неизградена главна канализација во непосредна близина на објектите поради отежнати услови на теренот. За да се овозможи приклучување на истите потребна е изградба на помали канализациони линии низ населбата, како и нивно приклучување на постоечкиот канализационен систем.

Истите ќе се реализираат преку програмите на Бирото за регионален развој како и од останатите средства од Европската банка од страна на Владата преку Министерството за транспорт и врски.

### **4. Изградба и партерно уредување на паркот пред “Туристичкиот центар Вевчани”**

Изработен е основен проект со ревизија предвидено е партерно уредување со осветлување и поставување на урбана опрема како Туристичкиот центар Вевчани би го добил својот вистински лик. Средствата се обезбедени од заштедите од проектот ПЛРК.

#### **5. Партерно доуредување со хортикултурно обликување на зелените површини (втора фаза) и поставување на урбана опрема и осветлување во рамките на училишниот комплекс.**

За Училишниот комплекс, со архитектонско-урбанистичките планови, предвидено е партерно уредување околу училиштето, спортската сала, вклучително и детската градинка како интегриран образовен простор.

Во првата фаза, преку Светска банка, односно Министерството за финансии реализирани се повеќето активности на уредувањето согласно техничката документација и одобрените финансиски средства. Бидејќи истиот не е целосно реализиран, односно не е извршено уредување на зелените површини, поставување на заштитна ограда на одредени делови на партерот и аб сидови, како и целосни поставување на потребната опрема и осветлување изведувањето на истите ќе се одвива во втората фаза.

За реализација на проектот во втора фаза ќе се користи постоечкиот ревидиран Основен проект.

#### **6. Изградба на шеталиште од лева страна низводно на одредени делови на Вевчанска река**

Вевчанска Река со својата диспозиција претставува важен урбанистичко-просторен елемент кој треба да биде соодветно третиран, уреден и еколошки заштитен.

За функционално поврзување на левиот и десниот брег на Вевчанска река, односно населбата, на одредени места претежно во делови каде се лоцирани пешачките мостови реализирани претходно со изградба на шеталиштето по десната страна низводно, се планира изградба на помали шеталишта на одредени делови во зависност од условите и конфигурацијата на теренот.

#### **7. Изградба и уредување на мали површини - плоштатки и пешачки зони низ населбата**

Во тековната 2020 година се планира оформување и партерно уредување на неуредени помали површини - плоштатки и пешачки зони кои претставуваат урбана целина или пак се дел од проширување на одредена улица и не претставуваат пречка за одвивање на сообраќајот на истата.

#### **8. Одржување на уличното осветлување во Општина Вевчани.**

Уличното осветлување во населбата е доста застарено, значаен дел од постојните вандерми се оштетени, а во одредени реони во Вевчани, уличното осветлување или го нема, или пак е недоволно и лошо функционира.

Во текот на изминатите години поголемиот дел од уличните светилки се заменети со штедливи. Замената и поставување на нови на места каде што нема ќе се одвива според планираната динамика. За истото, согласно Закон се носи посебна програма од страна на советот на општината.

#### **9. Изградба и опремување на детско игралиште со реквизити.**

Со проектот се планира изградба и опремување на детско игралиште за разонода и игра на најмладите.

#### **10. Партерно уредување на дворно место на детска градинка ЈОУДДГ "ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ" - Вевчани.**

Со овој проект партерно се уредува дворот на детската градинка, се додава ново зеленило, се предвидуваат паркинзи за вработените и за родителите на децата, како и паркинзи за велосипеди. Се оградува целиот простор со ограда.

#### **11. Адаптација и пренамена на просториите на објектот детска градинка ЈОУДДГ "ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ" - Вевчани.**

Со проектот се предвидува адаптација и пренамена на дел од постоечките простории, спуштање на плафонската конструкција со амстронг конструкција, се со цел подобрување на условите за работа и заштеди во греењето на објектот.

#### **12. Уредување на излетничкото место Јанков камен и опремување на детско игралиште со реквизити**

Се предвидува средување на просторот во излетничкото место Јанков камен и опремување на детско игралиште со реквизити за забав при посетување на ова излетничко место.

### **В. ПРОЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (СОСТОЈБА)**

За реализација на проектите од Програмата, од страна на Општина Вевчани за дел од објектите изработена е комплетна техничка документација на ниво на Основен проект со ревизија согласно законските прописи.

- За повеќенаменското игралиште изработката на техничката документација ќе биде од страна на Агенцијата за млади и спорт.
- За канализационите линии од страна на општината изработени се ажурирани геодетски подлоги од овластена геодетска фирма, како и основни проекти со ревизија од страна на проектантска фирма. (аплицирани пред МТВ - ТАВ)
- За канализационите линии од страна на општината изработени се ажурирани геодетски подлоги од овластена геодетска фирма, како и основни проекти со ревизија од страна на проектантска фирма. (аплицирани пред БРР)
- За изградба и партерното уредување пред Туристичкиот центар Вевчани изработен е Основен проект со ревизија (ќе се реализира преку заштедени средства од проектот ПЛРК)

- За Партерното доуредување со хортикултурно обликување на зелените површини (втора фаза) и поставување на урбана опрема и осветлување во рамките на училишниот комплекс како втора фаза се користи претходно изработениот Основен проект од првата фаза.
- За изградба на шеталиште од лева страна низводно на Вевчанска река потребно е да се изработат Ажурирани геодетски подлоги и Основен проект со стручна ревизија на истиот.
- За изградба и партерно уредување на помали површини и плоштатки низ населбата потребно е да се изработат Ажурирани геодетски подлоги и Основен проект со стручна ревизија на истиот.
- За изградба на детски игралишта и поставување на детска опрема за играње ќе треба да се изработи основен проект со ревизија од страна на општина Вевчани.
- За изградба на детски игралишта и поставување на детска опрема за играње ќе треба да се изработи основен проект со ревизија од страна на општина Вевчани.
- За партерно уредување на дворно место на детска градинка ЈОУДДГ “ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ” - Вевчани веќе е изработен основен проект со ревизија.
- За адаптација и пренамена на просториите на објектот детска градинка ЈОУДДГ “ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ” – Вевчани веќе е изработен основен проект со ревизија.

### **Г- ВИД И ОБЕМ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ**

#### **1. Изградба на отворени спортски терени во рамки на училишниот комплекс.**

- Треба да се изработи наменски Основен проект од страна на Агенцијата за млади и спорт во рамки на годишните програми на Владата.
- Изведба на објектот според техничката документација

#### **2. Изградба на канализациони линии - помали неизградени краци во населбата.**

- Проектот е одобрен Министерството за транспорт и врски, а ќе биде финансиран од останатите средства од ТАВ.



региони, односно Центарот за развој Југозападниот плански регион, Разни агенции, Домашни и Надворешни фондови, кај кои ќе се аплицира со горенаведените проекти по обезбедена комплетна техничка документација од страна на Општина Вевчани.

Претежно, од буџетот на општината се финансира изработката на техничката документација и одржувањето на уличното осветлување.

Приоритетноста и редоследот на реализација на наведените проекти може да се менува во зависност од обезбедените парични средства поединечно за секој проект.

**Табеларен преглед на потребни финансиски средства по објект**

Р.бр.	Објект	Вредност со ддв 18% (мкд)	Забелешка
1.	Изградба на отворени спортски терени во рамки на училишниот комплекс.	-	Предмер од основен проект изработен од АМС
2.	Изградба на канализациони линии - помали неизградени краци во населбата ( средства ТАР ).	6.174.187, <sup>00</sup>	од останатите средства од ТАР според предмер од Основен проект
3.	Изградба на канализациони линии - помали	6.711.692, <sup>00</sup>	од останатите средства од БРЈ

	неизградени краци во населбата. (Биро за развој)		според предмер од Основен проект
4.	Изградба и партерно уредување на паркот пред Туристички центар Вевчани	3.000.000, <sup>00</sup>	според предмер од Основен проект
5.	Партерно доуредување на училишниот комплекс.	-	според предмер од Основен проект
6.	Изградба на кејско шеталиште на Вевчанска река	-	според предмер од Основен проект
7.	Изградба и уредување на мали површини и плоштатки низ населбата	-	според предмер од Основен проект
8.	Одржување на уличното осветлување	500.000, <sup>00</sup>	планирано во буџет
9.	Изградба и опремување на детско игралиште со реквизити		
10.	Партерно уредување на дворно место на детска градинка ЈОУДДГ “ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ” -	4.359.578, <sup>00</sup>	според предмер од Основен проект



**ПРОГРАМА**  
**ЗА ИЗРАБОТКА И ДОНЕСУВАЊЕ НА**  
**УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА**  
**ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА**  
**ВЕВЧАНИ ЗА 2021 ГОДИНА**

**ВОВЕД :**

Просторното и урбанистичко планирање, односно планирање на просторот претставува континуиран процес кој се обезбедува со донесување и спроведување на повеќе нивоа и тоа: Просторен план на РМ, Просторни планови на одредени региони или одредени подрачја од посебен интерес за Републиката и урбанистички планови кои ги донесуваат општините.

Истите претставуваат работи од јавен интерес.

Со просторното и урбанистичко планирање се одредуваат основните начела во процесот на планирање и уредување на просторот:

- рамномерен просторен развој,
- рационално уредување и користење на просторот,
- услови за хумано живеење и работа на граѓаните,
- одржлив развој,
- надминување на урбаните бариери на лицата со инвалидитет,
- заштита и унапредување на животната средина и природата,
- заштита на недвижното културно наследство,
- заштита од воени разурнувања, природни и технолошки катастрофи и хаварији,
- јавност во постапката за донесување и спроведување на плановите и
- усогласеност со европските нормативи и стандарди во планирањето и уредувањето на просторот.

Со измените на Законот за Просторно и урбанистичко планирање од 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 год., предвидени се неколку вида на плански документи на локално ниво за општини од рурален карактер:

- **Урбанистички план за село - УПС**
- **Урбанистички план вон населено место - УПВНМ**
- **Локална урбанистичка планска документација - ЛУПД**
- **Детални урбанистички планови - ДУП**

За истите се донесува Планска програма од страна на општината која е основа за отпочнување на електронска постапка (**е-урбанизам**) од 01.05.2015 год. согласно последните измени и дополнувања на Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Со истиот Закон овозможено е и урбанистичко планирање на една или неколку парцели од **мал опфат** вон границите на ГУП-от (Урбанистички план за село) на локално ниво (ЛУПД).

Со програмата за урбанистичко планирање на територијата на Општина Вевчани се уредува :

1. Урбанизацијата и видот на урбанистичките планови
2. Извори на финансирање на Програмата
3. Средства наменети за урбанистичко планирање
4. Динамика за извршување на програмата
5. Преодни и завршни одредби

### **1.УРБАНИЗАЦИЈА И ВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ**

Изготвувањето на урбанистичките планови има за цел да обезбеди услови за континуиран процес на планско насочување на просторниот развој преку спроведување на основните поставки и насоки за идната просторна организација, уредување, користење и заштита на просторот како на населбата Вевчани така и на пошироката околина на целата Општина Вевчани.

Со спроведување на горе споменатите поставки локалната самоуправа ќе обезбеди уредување и хуманизација на просторот, економски развој, како и заштита и унапредување на животната средина и природата.

Како основни задачи од аспект на урбанистичкото планирање во 2021 година би требало да се реализираат следните активности:

- Изработка на Урбанистички Планови вон Населено Место.
- Изработка на Локална Урбанистичка Планска Документација.
- Изработка на Детални урбанистички планови за урбани единици, односно разработка на Блокови како помали плански опфати за кои општината нема донесено ДУП-ови.(на пример: Центар на Вевчани детално е разработен како Блок 1 во УПС Вевчани) и
- Донесување на предлог одлуки од страна на Советот за изработка на урбанистички планови и нивно прилагодување со важечката законска регулатива.

Како посебни планови согласно чл. 9 став (3) и став (4) од Законот за просторно и урбанистичко планирање можат да се донесат и следните планови:

- просторен план на Општината и
- просторен план за подрачје од посебен интерес за Републиката (национален парк или друга категорија на заштитено подрачје, акумулација или изворник на вода, подрачје со обемна експлоатација на минерални суровини, инфраструктурни и сообраќајни коридори, енергетски производни објекти и системи, мелиорациони и други системи и други подрачја од значење за Републиката утврдени со Просторниот план на Републиката.



**Графички приказ на Општина Вевчани со постоечки и планирани површини за донесување на урбанистички планови**  
**А). УПС ВЕВЧАНИ со разработка на БЛОК 1 - Центар на Вевчани**

Нацрт верзијата на наведениот план е подготвена од страна на Агенцијата за планирање на просторот и добиени се соодветните согласности и мислења од надлежни институции. Планот е во постапка, односно фаза на добивање согласност од страна на Министерството за транспорт и врски.

**Б). УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО**

Урбанистички план вон населено место согласно чл.13 и чл. 13-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање се донесува по потреба за плански опфат кои не се влезени во градежниот опфат согласно генералните урбанистички планови или урбанистичкиот план за село.

Со овој план се уредува намена и начин на користење на просторот, како и услови за градење на комплексни градби вон населбата и другите населени места.

Бидејќи овие урбанистички планови се изработуваат врз основа на предходно издадени услови за планирање на просторот од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, нивното донесување ќе биде согласно наведените законски процедури.

Општина Вевчани располага со одредени атрактивни простори кои не се опфатени со ГУП-от (УПС Вевчани) и кои треба да се усогласат со Законот за просторно и урбанистичко планирање, односно



















природата за заштитено подрачје е извршено согласно Законот за заштита на природните реткости ("Сл. весник на СРМ" бр. 41/73), кој повеќе не е во сила.

По спроведената постапка за повторно прогласување на Споменикот на природата Вевчански Извори од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, Собранието на Република Македонија го донесе Законот за прогласување на Вевчански Извори за Споменик на природата („Сл. Весник на РМ“ бр. 39/12), според кој локалитетот Вевчански Извори заради заштита на хидролошките, хидрогеолошките, биолошките и другите научни вредности се прогласува за Споменик на природата. Со Споменикот на природата Вевчански Извори управува општината Вевчани, а во име на општината Вевчани управува градоначалникот на општината Вевчани.

## **Годишна програма на активности за 2021 година**

### **1. Предлог активности во согласност со планот за управување**

Согласно планот за управување со Споменик на природата „Вевчански извори“, дефинирани се 5 програми, и тоа:

- 1. Програма за заштита и мониторинг на природното наследство**
- 2. Програма за одржливо користење на природните ресурси**
- 3. Програма за развој на одржливиот туризам и рекреација**
- 4. Програма за подигање на јавната свест за природните вредности на подрачјето , и**
- 5. Програма за раководење, управување, финансирање и администрација**

Во рамки на Програмата за раководење, управување, финансирање и администрација, во текот на 2021 година

планирани се следните активности (дадени во табелата подолу).

Програмата за раководење, управување финансирање и администрација е поврзана со основната цел на управувањето: Да се воспостави и промовира одржливо управување со споменикот на природата Вевчански Извори.

Оваа програма опфаќа:

- А. Персонал и техничка опременост**
- Б. Учество и соработка на засегнатите страни во управувањето со споменикот на природата Вевчански Извори**
- В. Механизми за одржливо финансирање на заштитеното подрачје**
- Г. Мониторинг на планот за управување**

**Во табелата подолу прикажани се активностите во рамки на оваа Програма планирани за 2021 год**

**Активности за 2021 во рамки на Програмата за раководење, управување финансирање и администрација**

Под-програма	Активност	Индикатор	Приоритет	Носител
Персонал и техничка опременост	Спроведување на обуки за вработените и идни чувари на Споеникот на природата Вевчански Извори	Број на одржани обуки и број на обучени лица од субјектот надлежен за управување со Споеникот на природата Вевчански Извори	1	општина Вевчани
	Обезбедување на канцелариска опрема	Обезбедување на опрема	1	општина Вевчани
	Обезбедување на опрема за теренска работа и истражување	Обезбедување на опрема	1	општина Вевчани
Учество и соработка на засегнатите страни во управувањето со споменикот на природата Вевчански Извори	Работа со Советот на засегнати страни	Број на одржани состаноци годишно	1	општина Вевчани
	Работа со Научниот совет	Број на одржани состаноци годишно	1	општина Вевчани
Механизми за одржливо финансирање на заштитенот	Обезбедување на финансиски средства од надоместци за влез и посета, како и посета на посебни објекти во Споеникот на природата Вевчански Извори	Обезбедување на финансиски средства	1	општина Вевчани
	Склучување на спогодби за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу субјектот што управува со Споеникот на	Потпишување на спогодби	1	општина Вевчани

о подрачје	природата Вевчански Извори и субјекти кои вршат дејност или активност во заштитеното подрачје, со кои може да се обезбедат финансиски средства за управување			
	Обезбедување на дополнителни извори за финансирање од национални и меѓународни донатори и организации	Обезбедување на финансиски средства	1	општина Вевчани
Мониторинг на планот за управување	Изготвување на годишни планови за работа врз основа на Планот за управување	Подготовка на потребна документација	1	општина Вевчани
	Изготвување на 5-годишен оперативен план за следниот 5-годишен период од важноста на Планот за управување	Подготовка на потребна документација	1	општина Вевчани
	Разгледување, планирање и мониторинг на спроведувањето на Планот за управување, особено на спроведувањето на одделните програми од планот, од аспект на интересите на засегнатите страни	Редовна проверка на спроведувањето на планот	1	општина Вевчани
	Соработка и размена на искуства со соодветни домашни и странски институции	Број на потпишани договори, меморандуми и број на реализирани проекти	1	општина Вевчани

## **2. Активности за услуги за посетителите**

Програмата за развој на одржлив туризам и рекреација во Споменикот на природата Вевчански извори е поврзана со третата основна цел на управување која се однесува на поддршка, развој и промоција на еко-туризмот во насока на локалниот економски развој.

Таа се состои од шест под-програми:

- А. Развој на туристичка инфраструктура
- Б. Создавање на долгорочни партнерства
- В. Поддршка за производство на органска и традиционална храна
- Г. Брендирање на локални производи
- Д. Развој на услуги за туристите
- Е. Систем на мониторинг на посетители

Во рамки на оваа програма, и Подпрограмите за Развој на услуги за туристите и Систем за мониторинг на посетителите во текот на 2021 година се планирани следните активности:

**Активности за 2021 година во рамки на Програмата за развој на одржлив туризам и рекреација**

Под-програма	Активност	Индикатор	Приоритет	Носител
Развој на услуги за туристите	Промоција и одржување на традиционалниот Вевчански Карневал	Зголемен број на посетители	1	општина Вевчани
	Организирање на едукативни програми за групни посети на ученици	Промоција на Споменикот на природата	1	општина Вевчани, партнерски организации
	Одбележување на значајни денови за природата (ден на биолошка разновидност, ден на води, ден на пролет и др.)	Промоција на Споменикот на природата	2	општина Вевчани, партнерски организации
	Развивање на дополнителни извори на приходи за управувачот кои не се директно поврзани со користењето на природните ресурси	Зголемени приходи	2	општина Вевчани
Систем на мониторинг на посетители	Воспоставување на систем за евиденција и мониторинг на посетителите во Споменикот	Број на посетители	3	општина Вевчани

### **3. Активности во областа на туризмот и рекреацијата**

Програмата за развој на одржлив туризам и рекреација во Споменикот на природата Вевчански извори е поврзана со третата основна цел на управување која се однесува на поддршка, развој и промоција на еко-туризмот во насока на локалниот економски развој.

Таа се состои од шест под-програми:

- A. Развој на туристичка инфраструктура
- Б. Создавање на долгорочни партнерства
- В. Поддршка за производство на органска и традиционална храна
- Г. Брендирање на локални производи
- Д. Развој на услуги за туристите
- Е. Систем на мониторинг на посетители

Во рамки на оваа програма, и Подпрограмите А. Развој на туристичка инфраструктура, Б. Создавање на долгорочни партнерства В. Поддршка за производство на органска и традиционална храна и Г. Брендирање на локални производи, во текот на 2021 година се планирани следните активности:

**Активности за 2021 во рамки на Програмата за развој на одржливиот туризам и рекреација**

Под-програма	Активност	Индикатор	Приоритет	Носител
Развој на туристичка инфраструктура	Развивање на систем на патеки и надградување на системот со нови патеки	Воспоставен систем на патеки со точен број и должина	1	општина Вевчани, партнери
	Обележување и уредување на пешачките патеки	Картографски приказ на пешачките патеки во Споменикот	1	општина Вевчани, партнери
	Воспоставување, обележување и уредување на велосипедски патеки	Картографски приказ на велосипедски патеки	1	општина Вевчани, партнери
	Утврдување и уредување на места за параглајдинг	Утврдени и обележани локации	2	општина Вевчани, партнери
Создавање на долгорочни партнерства	Соодветно обучени и лиценцирани туристички водичи	Број на обучени водичи	1	општина Вевчани
	Воспоставувања на партнерства и соработка со домашни и меѓународни институции и организации заради спроведување на дел од активностите содржани во Планот за управување	Реализирање на Планот за управување со СП Вевчански извори	2	општина Вевчани
Брендирање на локални производи	Поддршка за брендирање и маркетинг на локалните производи	Сертифицирани производи	3	општина Вевчани

#### 4. Активности за волонтирање

Во текот на 2021 година Општина Вевчани ќе подготви План за ангажирање на волонтери, со цел да започне со вакви активности во рамки на годината. За таа цел ќе биде формирана работна група која ќе содржи членови од Општината, Советот на засегнати страни и Научниот Совет со задача да подготват план за ангажирање на волонтери во заштитата и промоцијата на заштитеното подрачје.

#### 5. Активности за одржување на посебни настани

Во текот на 2021 година согласно Планот за управување се планира одбележување на меѓународните денови поврзани со заштитата на животната средина и биодиверзитетот. Одбележувањето на овие настани ќе се одвива во соработка со партнерски организации и донатори, како и во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. За спроведување на оваа активност, планирани се подготвување на прес соопштенија и промоција на заштитеното

подрачје на социјалите и традиционалните медиуми.

#### **6. Воспитно-образовни активности**

Програмата за подигање на јавната свест за природните вредности на подрачјето директно е поврзана со четвртата Основна цел на управување која се однесува на подигање на јавната свест кај сите целни групи за вредноста и значењето на Споменикот на природата во насока на негова заштита и зачувување.

Оваа програма содржи активности кои се групирани во три под-програми:

А. Инфраструктура за информирање и едуцирање

Б. Соработка со локални, национални и меѓународни организации

В. Издавање на едукативни материјали за различни целни групи

Во рамки на оваа програма во 2021

година предвидени се следните активности:

**Активности за 2021 во рамки на Програмата за подигање на јавната свест за природните вредности на подрачјето**

Под-програма	Активност	Индикатор	Приоритет	Носител
Инфраструктура за информирање и едуцирање	Програми за организирање и одржување на еко работилници и едукативни прошетки на тема: природните вредности на Споменикот на природата	Број на корисници на програмите	2	општина Вевчани, партнерски организации
Соработка со локални, национални и меѓународни организации	Одржување на постојната соработка и воспоставување на нови партнерства со домашни и меѓународни организации и институции од областа на заштита на природата	Влученост на Споменикот на природата во мрежата на домашни и меѓународни заштитени подрачја	2	општина Вевчани
	Воспоставување на соработка со локалните и националните медиуми за промоција на Споменикот	Остварена соработка и подобрена промоција на Споменикот	3	штина Вевчани
	Воспоставување и подобрување на соработката со невладиниот и бизнис секторот	Финансиска поддршка и реализација на програми	3	општина Вевчани
Издавање на едукативни материјали за различни целни групи	Издавање на материјали за едукација на различни целни групи	Број на материјали по целни групи	2	општина Вевчани Партнерски организации
	Систем за информирање за воспоставените зоните во паркот и дозволените и забранетите активности	Зголемена заштита и зачувување на природните вредности	2	општина Вевчани
	Издавање на материјали со туристичката понуда во Споменикот и општината	Број на материјали по услуга	3	општина Вевчани
	Ажурирање на службен вебсајт со едукативни содржини за Споменикот	Воспоставен и достапен вебсајт	2	општина Вевчани

## 7. Мониторинг активности

Мониторинг активностите во заштитеното подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ ќе се одвиваат согласно Програмата за заштита и мониторинг на природното наследство. Дефинирана во Планот за управување со подрачјето.

Програмата која се однесува на заштита и мониторинг на природното наследство во границите на Споменикот на природата Вевчански Извори е поврзана со првата основна цел која се однесува на заштита, зачувување и унапредување на хидролошките, геолошките и

биолошките карактеристики на локалитетот за сегашните и идните генерации.

Истата има четири под-програми, и тоа:

- А. Заштита и зачувување на природните вредности
- Б. Обезбедување на поволна состојба на зачуваност на значајните видови и живеалишта
- В. Утврдување на присуство, дистрибуција и состојба на популациите
- Г. Систем на мониторинг на природните вредности

Под-програма	Активност	Индикатор	Приоритет	Носител
Заштита и зачувување на природните вредности	Посебен режим на заштита на сливното подрачје над изворите до највисоките делови на планината кон Црн Камен	Воспоставен режим на заштита особено при спроведување на сите активности во сливното подрачје	1	Надворешни експерти, општина Вевчани
	Воведување на забрана за интервенции на сите постојни и повремени извори и водотеци кои се наоѓаат во природна состојба	Воведена забрана	1	општина Вевчани
	Заштита на Вевчанските Извори со истоимената пештера и двете помали пештери (Маркова и Мала пештера)	Заштитени карстните извори кои имаат сифонски карактер	1	Надворешни експерти, општина Вевчани
Обезбедување на поволна состојба на зачуваност на значајните видови и живеалишта	Утврдување на норми за собирање на диви растителни видови на територијата на Споменикот, за лична употреба и комерцијални цели	Утврдени норми и информирање на собирачите	1	Надворешни експерти, општина Вевчани
Утврдување на присуство, дистрибуција и состојба на популациите	Воспоставување на строг режим на заштита на старата вакафска шума од бука, даб горун и горски јавор во околината на манастирот с.Спас	Заштитена и зачувана старата шума која се карактеризира со прашумски карактер	1	Надворешни експерти
	Инвентаризација и валоризација на стари вековни дрвја од даб и костен	Заштитени енклави од стари дабови и костенови дрвја	2	Надворешни експерти
	Изготвување на акционен план за подобрување на природната обнова на питомиот костен	Зачувувана и подобрена состојбата со питомиот костен	2	Надворешни експерти
Систем на мониторинг на природните вредности	Изработка на Програма за долгорочен и континуиран мониторинг пред сè на хидролошките и биолошките карактеристики на Споменикот и набавка на опрема за мониторинг	Донесена Програма за мониторинг со протоколи	1	Надворешни експерти, општина Вевчани

Под-програма	Активност	Индикатор	Приоритет	Носител
Заштита и зачувување на природните вредности	Валоризација на хидролошките и геоморфолошките вредности и утврдување на мерки за заштита	Подобрена состојба на изворите и реките, зачувување на глацијалниот и периглацијалниот релјеф	1	Надворешни експерти
	Научни истражувања за потеклото на водата во изворите	Утврдено потекло на водата во изворите	1	Научна институција и експерти
Утврдување на присуство, дистрибуција и состојба на популациите	Утврдување на присуство, дистрибуција и состојба на популациите на видовите: (балкански рис, кафеава мечка)	Утврдена состојба и дистрибуција на	2	Надворешни експерти
	Инвентаризација и валоризација на стари вековни дрвја од даб и костен	Заштитени енклави од стари дабови и костенови дрвја	2	Надворешни експерти

Во рамки на оваа програма во текот на 2021 година планирани се следните активности (прикажани во табелата подолу).

**Активности за 2021 во рамки на Програмата за заштита и мониторинг на природното наследство**

#### 8. Активности за истражување

Програмата која се однесува на заштита и мониторинг на природното наследство во границите на Споменикот на природата Вевчански Извори содржи и активности кои се однесуваат на истражувачката работа, во рамки на подпрограмите дефинирани во табелата подолу. Со цел остварување на овие активности Општина вевчани планира да соработува со научни институции и организации како и со Министерството за животна средина и просторно планирање.

**Активности за 2021 во рамки на Програмата за заштита и мониторинг на природното наследство**

#### 9. Начин и услови на давање на делови од заштитеното подрачје на физички и правни члци за вршење услужни дејности

Во текот на 2021 година Општина Вевчани планира да ги продолжи партнерствата и соработката со партнерски организации и други чинители со цел регулирање на вршењето на услужни и други дејности во интерес на заштитеното подрачје. Согласно тоа, планирано е доделување на дејноста за информирање на јавноста, едукација и промовирање на природните вредности на заштитеното подрачје на партнерска организација со долгогодишно искуство во оваа сфера, како начин за подобро и поефикасно спроведување на овие активности, имајќи ги предвид сегашните капацитети на Општината.

**10. Други услуги предвидени за  
заштитеното подрачје и негово  
одржување**

Во Планот за управување е дефинирана Програмата за одржливо користење на природните ресурси во заштитеното подрачје Споменикот на природата Вевчански извори и таа е поврзана со втората основна цел која се однесува на одржливото користење на природните ресурси како основна придобивка на локалното население.

Истата има три под-програми, и тоа:

А. План за одржливо користење на шумските екосистеми

Б. Процена и определување на норми за собирање на диви растителни видови за комерцијални цели

В. Одржливо користење на високопланински те пасишта

Активностите кои се планирани за 2021 година во рамки на оваа програма се прикажани во табелата подолу.

**Активности за 2021 во рамки на  
Програмата за одржливо користење на  
природните ресурси**





**од страна на Советот на општина Вевчани со Одлука бр. 07-183/10 од јуни 1999 година“, согласно чл.2 точка 1 и чл.4 точка 1 од Закон за градежно земјиште (Сл. Весник на РМ бр. . 15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/16), – Градежно земјиште е земјиште изградено и неизградено кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.**

**Предмет на Програмата** за менаџирање на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија се дефинираните градежни парцели кои се наоѓаат во и вон населеното места и локалитети кои се опфатени со урбанистички планови приложени во Програмата.

#### **ОСНОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМАТА**

##### **Законски основ за изработка на програмата**

Законски основа на Програмата за управување со градежно земјиште се:

Закон за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/2002)

Закон за градежно земјиште (Сл. Весник на РМ бр.15/2015)

##### **Основни плански документи**

Локален еколошки акционен план (Зелена агенда) на Општина Вевчани 2006

Урбанистички планови за села (УПС), Урбанистички планови вон населени места (УПВНМ), Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) и Архитектонско-урбанистички проект.

Програма за изработка на урбанистички планови 2021 г.

##### **Лица вклучени во изработката на Програмата**

Сашо Јанкоски, градоначалник

Љупчо Мукоски, дипл. инж. арх.

#### **ПРОГРАМА**

##### **ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА**

##### **Општи цели на програмата**

Севкупниот социо-економски развој на Општината се обезбедува со донесување на Стратегиите за развој и Акциони планови за работа од општ и посебен карактер, базирани на претходно изработени проценка и анализа на заедницата во сите тематски области во кои општината има надлежности. Со Законот за градежно земјиште дадена е можност на Општината, спроведувањето на Акционите планови за развој најсоодветно да ги реализира согласно потребите од простор за организирана дејност на заедницата со цел да се постигне одржлив економски пораст, кој носи економска корист и социјална рамнотежа во Општината.

Програмата ги поставуваат основите за правилно управувањето со градежното земјиште со обезбедување услови на заедницата за долгорочен и одржлив социо-економски развој.

##### **Конкретни цели на програмата**

Управувањето на градежното земјиште е условено од потребите на одредени субјекти за реализација на својата дејност, а во согласност со Акционите планови на Општината.

Конкретните програмски определби за управувањето со градежното земјиште, придонесуваат за населените места, локалитети, користење на локални ресурси, вработување на лица и сл.

Со враќање на приливот на средствата од продажбата на градежното земјиште во општинскиот буџет се зголемуваат можностите на општината да инвестира во инфраструктурни објекти за потребата на граѓаните на општината.

#### **ОБЕМ И ПРЕГЛЕД НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ШТО Е ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА**

Согласно Законот за градежно земјиште, управувањето ќе биде спроведено преку следните модалитети на правото на градежно земјиште во сопственост на РМ: да

се отуѓува, да се даде на користење заради давање на концесија или јавно приватно партнерство, да се даде под долготраен закуп, да се даде под краткотраен закуп, да се разменува.


**2.1 Детален преглед на градежни парцели групирани по предвидена активност се дадени во табеларните прегледи во Програмата**

**Градежни парцели кои се опфатени со УПС Вевчани (ГУП), КО Вевчани, Општина Вевчани, донесен од страна на Советот на општина Вевчани со Одлука бр. 07-183/10 од јуни 1999 година“.**

- Градежни парцели кои се предмет на отуѓување по пат на непосредна спогодба (табела 1, 2)


**Табеларен преглед бр. 1 со графички прилози**

Реден бр.	Број на Градежна парцела	Број на катастарска парцела КО Вевчани	Површина на градежна парцела (м <sup>2</sup> )	Површина на градба (м <sup>2</sup> )	Процент на изграденост (%)	Коефициент на искористеност	Максимална дозволена височина до венец катност	Почетна / Утврдена Цена по м <sup>2</sup>	Вкупно почетна/утврдена цена (денари)	Намена на земјиште (компатибилна класа)	Основна намена на земјиште (опис)	Бруто развиена површина
1.	ГП-2	дел од КП 4641	537,03	265,75	50,5	2,02	7,5 м П+1			Г2 (Б1), (Е2)	Г2 - лесна и незагадувачка	265,75



Табеларен преглед бр. 2 со графички прилози

Реден бр.	Број на Градежна парцела	Број на катастарска парцела КО Вевчани	Површина на градежна парцела (м <sup>2</sup> )	Површина на градба (м <sup>2</sup> )	Процент на изграденост (%)	Коефициент на искористеност	Максимална дозволена височина до венец и катност	Почетна / Утврдена Цена по м <sup>2</sup>	Вкупно почетна/утврдена цена (денари)	Намена на земјиште (компатибилна класа)	Основна намена на земјиште (опис)	Бруто развиена површина
2.	ГП-3	дел од КП 4641	792,00	216,17	72,8	3,66	7,0 м П			Г2 (Г4) (Б1) (Е2)	Г2 - лесна и незагадувачка индустрија	216,17



- Градежни парцели кои се предмет на отуѓување по пат на јавно наддавање (табела 3)



























